



**Interreg - IPA CBC**   
  **CCI 2014TC16I5CB006**



*Project № CB006.L31.070*

*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*

*This project is co-financed by European Union through  -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.*

# **ВИРТУЕЛНА КАНЦЕЛАРИЈА**

за претпријатија од шумарскиот сектор

## **Упатство за корисникот**

Автор:

IT Eng. Јулијан Иванов Петков

Софија

2018



## СОДРЖИНА

---

ПРИСТАП ДО ПЛАТФОРМАТА.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАТФОРМАТА.....	4
ПОВЕЌЕЈАЗИЧЕН ИНТЕРФЕЈС.....	7
ЛИСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА.....	7
ЛИСТА НА КОРИСНИ ЛИНКОВИ.....	8
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ.....	9
ФИНАНСИРАЊЕ.....	10
ПРОЕКТОТ.....	10
ПРОГРАМАТА.....	11
ВЕСТИ.....	12
КОНТАКТ.....	14
МАПА НА СТРАНИЦАТА.....	15
КЛИЕНТИ.....	16
Регистрирај сметка.....	16
Најави се.....	17
Заборавена лозинка.....	18
Мој профил.....	18
Уредете ја сметката.....	19
Промена на лозинка.....	19
Претпријатија.....	20
Преземи.....	21
Билтен.....	22
Одјави.....	22



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

## ПРИСТАП ДО ПЛАТФОРМАТА

Пристапот до платформата е на:

<http://vofis.bas.bg>

Кога ќе ја внесете адресата, се појавува почетната страница од платформата, како што е прикажано на Слика 1.



**Innovative cooperation initiatives in cross-border region**

**ВЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**  
1869

**МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТЕТА**  
1944

**VIRTUAL OFFICE**  
for enterprises from forestry sector

Enterprises | Links | Funding | The project | The programme | News | Events | Questions | Documents | Contact Us

**JOINT BULGARIAN-MACEDONIAN VIRTUAL OFFICE**

for consultations for forestry and forestry-based industries in the cross-border region.

It is created by the **Bulgarian Academy of Sciences (BAS)** with the assistance of the **Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA)** and the participation of the end users – local enterprises in order to improve the competitiveness of the regional business in the Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria and the Southeast, and the Northeast regions of Macedonia.

**OUR SERVICES FOR YOUR BUSINESS**

In the office, you will find a. a structured database of companies to connect to initiate innovation cooperation across the supply chain; b. a structured database of useful links for other innovative partnerships – with education, research and government organizations in the border region and the European Community; current programs to finance these collaborations; opportunities for consultation on your own initiative. Access and registration in the office are free.

The services offered by **VOFIS** together with **VEP**, which offers innovation in the sector and training opportunities, are the result of a joint project **“Innovative initiatives for cooperation in the cross-border region”** with BAS – leading partner, and MASA – partner.

The Project **CB006.L31.070 «Innovative cooperation initiatives in cross-border region»**, is financed by European Union through **INTERREG-IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006**

**Interreg - IPA CBC**   
  **CCI 2014TC16I5CB006**

**Information**  
The project  
The programme  
Privacy Policy  
Terms & Conditions

**Our service**  
List of enterprises  
List of useful links  
News  
Questions and answers

**My Account**  
My Account  
Newsletter

**Customer Service**  
Site Map  
Contact Us

Powered By Bulgarian academy of sciences  
Virtual Office for Forest Industry Support (VOFIS) © 2018


 This project is co-funded by European Union through the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI Number 2014TC16I5CB006. The contents of this website are the sole responsibility of Bulgarian academy of sciences and Macedonian Academy of Sciences and Arts and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Слика 1



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

Во секое време, кога ја гледате платформата, имате можност да се вратите на почетната страница со кликање на некоја од назначените локации, како што е прикажано на Слика 2, или со повторно внесување на почетната адреса.




Слика 2


## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАТФОРМАТА.

Сите страници на платформата имаат ист врв (заглавје) и дното (подножјето) како што е прикажано на Слика 3 и Слика 4. Затоа, при гледањето на платформата функциите, насловот и подножјето ќе бидат прескокнат на сликите. Исто така, на



*Project № CB006.L31.070*  
*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

страниците што содржат копче "Повеќе", кога ќе кликнете таму, се појавуваат подетални информации.



Слика 3




 This project is co-funded by European Union through the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI Number 2014TC16I5CB006. The contents of this website are the sole responsibility of Bulgarian academy of sciences and Macedonian Academy of Sciences and Arts and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Слика 4

За уреди со ниска резолуција како што се телефони, таблети и друго, левите и десните делови на страниците што содржат такви секции се скриени. Исто така, менито на врвот на страницата е скриено и има само натпис и копче, а при кликање на копчето, менито обратно покажува или се крие, како што е прикажано на Слика 5.




Project № CB006.L.31.070  
"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"  
This project is co-financed by European Union through -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC1615CB006.



Слика 5

Исто така, на някои страници постои опција за филтрирање на прикажаните резултати. Во модулот за филтрирање се избираат избраните опции за филтрирање, потоа се притиска копчето "Барај" за да се активираат саканите параметри и резултатите што треба да се прикажат. За уредите со ниска резолуција, тоа е слично на копчето "Menu", како што е прикажано на Слика 6.



Слика 6





На целата платформа, во различни форми на податоци, се потребни сите имиња на поле со црвена ѕвезда (\*) (задолжително).

## ПОВЕЌЕЈАЗИЌЕН ИНТЕРФЕЈС.

---

Платформата нуди повеќејазична поддршка. Во моментот се достапни за избор на бугарски, англиски и македонски јазик. Ова може да се направи од јазиците на паѓачкото мени во насловот, како што е прикажано на Слика 7.



Слика 7

## ЛИСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА.

---

На оваа страница можете да најдете список на сите компании во шумарскиот сектор во регионите Благоевград и Кустендил во Бугарија и Југоисточниот, Источниот и Североисточниот регион на Македонија со нивните контакти. Можете исто така да најдете компании регистрирани во платформата со примена на различни филтри. Пристапот до оваа страница евозможен од мениот на заглавието, или од подножјето мени, или од картата на сајтот. Резултатот од вчитувањето на оваа страница е прикажан на Слика 8.



Project № CB006.L31.070  
"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"  
This project is co-financed by European Union through  -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

## ENTERPRISES

Here you will find a list of all the forestry companies in the Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria and the Southeastern, East and North-Eastern regions of Macedonia with their contacts, tender sites. You can initiate new collaborations by selecting partners according to their location and subject of activity defining their place in the supply chain schematically presented as follows:



Filter

Keywords

Search in description

Scope of activity:

All Activities

Country:

All Countries

Region / State:

All Zones

Sort By:


Default

Show:

10

Search

List of enterprises




**ВАЛДЕСА БОГАРИКА ЕООД**

България, Кюстендил  
Кюстендил, кв. "Запад", бл. 85

Web Site:  
<http://www.bulprofor.org>

Contacts:  
galen\_dd@abv.bg  
0885336215

Scope of activity:  
Support services to forestry..



**4 ВЕНИС**

България, Перник  
Гр. Трън, ул. „ Мосаловска № 14

Web Site:  
<http://veniseood.wixsite.com/firewood>

Contacts:  
Veniseood@gmail.com  
0884448083

Слика 8

## ЛИСТА НА КОРИСНИ ЛИНКОВИ.

Можете да најдете листа на корисни линкови на оваа страница. Исто така можете да примените различни филтри за да постигнете подобри резултати за дадените информации. Можете да пристапите на оваа страница од менито "Линкови" во насловот, од "Листа на корисни линкови" во подножјето, или од "Корисни линкови" во





картата на сајтот. Резултатот од вчитувањето на оваа страница е прикажан на Слика 9.

## LINKS

### REGIONAL LINKS FOR PARTNERSHIPS

Here you will find a structured database of useful links for initiating innovative partnerships with education, research and state organizations in the border region as well as business partnerships with non-governmental organizations in the region (innovation network):



### EUROPEAN LINKS FOR PARTNERSHIPS

Here you will find Information on the Initiation of Innovation Collaborations through European Non-Governmental Organizations.

EUROFOREST Portal – Associations  
EUSTAFOR – European State Forest Association  
CEPF – Confederation of European Forest Owners  
CEPI – Confederation of European Paper Industries  
EOS - European Organisation of the Sawmill Industry

Filter

Categories: All categories

Keywords: Keywords

Sort By: Default

Show: 10

Search

All categories

**Bulgarian Academy of Science**

Bulgaria  
Sofia, 1 „15 November“ str.

The Bulgarian Academy of Sciences is dedicated to the development of science in conformity with the universal human values and with the country's national interests and promotes the enhancement of the intellectual and material wealth of the Bulgarian people.

View

**Professional High School of Forestry "Nikola Yonkov Vaptsarov"**

Слика 9

## ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ.

На оваа страница на платформата можете да најдете прашања и одговори на најчесто поставуваните прашања. Пристапот до оваа страница евозможен од "Прашања" во менито за заглавија, од "Прашања и Одговори" во подножјето мени, или од картата на сајтот. Резултатот од вчитувањето на страницата е прикажан на Слика 10.



*Project № CB006.L.31.070*  
*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

 [Questions and Answers](#)

## Questions and Answers

› [Forgot your password?](#)

› [Who is allowed to add and edit enterprises?](#)

Слика 10

## ФИНАНСИРАЊЕ.

---

Страницата покажува информации за можни извори на финансирање, како што е прикажано на Слика 11. Пристап до оваа страница е можно со кликување на копчето "Финансирање" во насловот, подножјето или картата на сајтот.

 [Funding](#)

<a href="#">Funding</a>
<a href="#">The project</a>
<a href="#">The programme</a>
<a href="#">Privacy Policy</a>
<a href="#">Terms &amp; Conditions</a>
<a href="#">Use of Cookies</a>
<a href="#">Contact Us</a>
<a href="#">Site Map</a>

## FUNDING

**European Union funding programmes**  
**European Regional Development Fund – regional and urban development**  
**European Social Fund – social inclusion and good governance**  
**Cohesion Fund – economic convergence of less developed regions**  
**European Agricultural Fund for Rural Development**  
**European Maritime and Fisheries Fund**  
**Enterprise Europe Network**



Слика 11

## ПРОЕКТОТ.

---

Страницата покажува информации за проектот, како и информации за лидерите на проектот, партнерите, целите и резултатите, како што е прикажано на Слика 12. Пристапот до оваа страница евозможен со кликување на "Проектот" во насловот, подножјето или страницата карта.



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

## INNOVATIVE COOPERATION INITIATIVES IN CROSS-BORDER REGION

### THE PROJECT:

CB006.1.31.070 «Innovative cooperation initiatives in cross-border region» is financed by European Union through INTERREG-IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

### PROJECT MANAGER:

Prof. Dr.Sc. Rositsa Chobanova from Economic Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences,  
r\_chobanova@iki.bas.bg

### LEADING PARTNER:

Bulgarian Academy of Sciences – BAS

### Team:

Prof. Dr.Sc. Rossitsa Chobanova – Leading partner project manager  
Chief. Assist. Prof., Ph.D. Daniela Georgieva – Assistant  
Magister Rositsa Deyanova – Accountant

### PROJECT PARTNER:

Macedonian Academy of Sciences and Arts – MANU

### Team:

Acad. Ljupco Kocarev – Project partner manager  
Master Victor Stojkoski – Assistant  
Master Anna Sokolovska – Coordinator

### MAIN GOAL OF THE PROJECT:

To improve the competitiveness of regional businesses in Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria and in the Southeast, East and North-Eastern Regions of Macedonia, through joint innovative cooperation initiatives.

### RESULTS:

- Joint Bulgarian-Macedonian virtual office for consulting forestry and forest-based industries – [www.vofis.bas.bg](http://www.vofis.bas.bg);
- A collaborative Bulgarian-Macedonian virtual e-learning platform with open access – [www.vep.bas.bg](http://www.vep.bas.bg);
- Books.



Слика 12

## ПРОГРАМАТА.

Страницата покажува информации за програмата, како што е прикажано на Слика 13. Пристапот до оваа страница евозможен со кликување на "Програмата" од менито на заглавието, подножјето или картата на сајтот.



Project № CB006.L31.070

*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*

This project is co-financed by European Union through  -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

## OVERVIEW OF THE PROGRAMME



The new Interreg-IPA "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" cross-border programme adopted on 5th August 2015 by the Commission with Decision № C (2015) 5653 and focuses on measures aiming at mitigating the effects of climate change and at addressing issues related to the conservation of nature and biodiversity, the sustainable use of natural resources, environmental protection and risk management at cross-border level. A key focus of the programme is also put on the protection of the natural and cultural heritage sites in the region. Moreover, funding will help enhance the competitiveness of SMEs and facilitate their access to new markets.

Corina Crețu, Commissioner for Regional Policy said: "I am pleased to adopt this cooperation programme between Bulgaria and the former Yugoslav Republic of Macedonia. Cross-border programmes depend on the strong will of the participating countries to pool resources together to tackle joint challenges. By cooperating on environment, tourism and SME competitiveness, the region can increase its attractiveness for tourists and investors. I wish both countries success in setting up this cooperation, and supporting projects that will capitalise on the regional strengths."

### EXPECTED RESULTS

- Improved capacity for environmental protection and sustainable use of joint natural resources for example by investing in green infrastructure as well as in training and capacity building activities for public authorities.
- Improved capacity for joint reaction in case of fires, floods and other emergency situations by restoring river banks, zonal and regional/local planning adapted to the river basin and by implementing comprehensive fire protecting initiatives.
- Increased attractiveness for tourism through the restoration of heritage buildings and the maintenance of traditional landscapes.
- Enhanced cooperation and networking for sustainable tourism development.
- Improved conditions for business development: competitive local economy based on regional assets and with strong links to international markets by strengthening for example the capacities of an education system oriented to the market demands.
- Enhanced capacity of public and private sector for business development by promoting entrepreneurship and cooperation for exchange of new ideas, skills and technology and fostering the creation of new firms.

### BACKGROUND

The Interreg IPA CBC programme covers 2 border regions in Bulgaria and 3 regions from the former Yugoslav Republic of Macedonia:

- In Bulgaria: Districts of Blagoevgrad and Kyustendil.
- In the former Yugoslav Republic of Macedonia: North East, South East, and East regions.

The programme will focus on the following three priorities:

1. Environment.
2. Sustainable tourism.
3. Competitiveness.

Total Budget of the cooperation programme: € 19 461 690



Слика 13

## ВЕСТИ.

На информативната страница можете да ги најдете објавените вести во различни области, можете да додадете филтри за подобри резултати, а исто така можете да дознаете за претстојните настани, како што е прикажано на Слика 14. Пристап до



*Project № CB006.L31.070*  
*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*  
 This project is co-financed by European Union through  -   
 INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

оваа страница е можно со кликување на "Вести "Во насловот, подножјето или картата на сајтот.

**INVITATION FOR FREE JOINT BULGARIAN-MACEDONIAN TRAINING SEMINARS AND SCIENTIFIC CONFERENCES** 

**January 9, 2018**

Tuesday, 10.00 am  
 in Oaza Hotel  
 Stip  
**MACEDONIA**

+ scientific conference "Regional competitiveness of SMEs in the forestry sector in the border region"

+ training on working with virtual education platform (VEP) and virtual consulting office (VOFIS)

**January 11, 2018**

Thursday, 10.00 am  
 in Kyustendil Hotel  
 Kyustendil  
**BULGARIA**

+ training on working with virtual education platform (VEP) and virtual consulting office (VOFIS)

**January 12, 2018**

Friday, 10.00 am  
 in Kyustendil Hotel  
 Kyustendil  
**BULGARIA**

+ scientific conference "Improving the Competitiveness of Logging Enterprises and the Industries Based on it: New Perspectives"



registration: until 09.01.2018 via email: [icibasmasa@gmail.com](mailto:icibasmasa@gmail.com)

**News**

Sort By:  Show:

*Links*

October 11, 2017

Links module added



*News*

August 16, 2017

News module added

Слика 14



*Project № CB006.L31.070*  
*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

## КОНТАКТ.

На оваа страница можете да најдете информации за креаторите на платформи, информации за адреси и прегледи на Google Maps, контакт телефони, e-mail. Исто така можете да испратите барање до нас со пополнување на формуларот за контакт и кликање на копчето "Испрати". Пристапот до оваа страница евозможен со кликување на "Контакт со нас" во насловот, подножјето или картата на сајтот. Резултатот од вчитувањето на страницата е прикажан на Слика 15.

### Contact Us

#### Our Location

**Virtual Office for Forest Industry Support (VOFIS)**

	<p>Ръководител на визуализацията: доц. Румен Андреев Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките ул. "акад. Г. Бончев", бл. 2. гр. София 1113, България Техническа поддръжка: софт. инж. Юлиан Петков</p>	<p><b>Support Phone</b> +359 87 716 3583</p>	<p><b>Preview Manager:</b> Assoc. Prof. Rumen Andreev Institute of Information and Communication Technologies at the Bulgarian Academy of Sciences Acad. G. Bonchev Street, bl. 2. Sofia 1113, Bulgaria <b>Technical Support:</b> Soft. Eng. Yuliyen Petkov</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[View Google Map](#)

#### Contact Form

\* Your Name

\* E-Mail Address

\* Enquiry

\* Enter the code in the box below



[Submit](#)

Слика 15



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

## МАПА НА САЈТОТ.

---

На оваа страница можете да најдете линкови до сите други страници на платформа, како што е прикажано на Слика 16. Пристап до оваа страница е можно со кликување на "Мапа на сајтот" во подножјето.

### Site Map

---

- Enterprises
  - Forestry and Logging
    - Reproduction of forests
    - Logging
    - Support services to forestry
    - Forestry activities
  - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
    - Sawmilling and planing of wood
    - Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
    - Manufacture of assembled parquet floors
    - Manufacture of other builders carpentry and joinery
    - Manufacture of wooden containers
    - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
    - Joinery installation
  - Manufacture of paper and paper products
    - Manufacture of pulp
    - Manufacture of paper and paperboard
    - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
    - Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
    - Manufacture of paper stationery
    - Manufacture of wallpaper
    - Manufacture of other articles of paper and paperboard
  - Manufacture of furniture
    - Manufacture of office and shop furniture
    - Manufacture of kitchen furniture
    - Manufacture of mattresses
    - Manufacture of other furniture
  - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
    - Agents involved in the sale of timber and building materials
    - Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
    - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
    - Wholesale of office furniture
    - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
    - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores
- Links
- News
- Questions and Answers
- My Account
  - Account Information
  - Password
  - Enterprises
- Information
  - Funding
  - The project
  - The programme
  - Privacy Policy
  - Terms & Conditions
  - Use of Cookies
  - Contact Us

Слика 16



## КЛИЕНТИ.

Платформата поддржува два типа на клиенти - гости и регистрирани корисници. Гостите и регистрираните корисници слободно можат да ги користат ресурсите на платформата што досега се разгледани. Регистрираните корисници имаат проширени права и дополнителни способности кои ќе ги разгледаме подолу, имено:

### Регистрирај сметка.

Првото нешто што треба да направите е да ја креирате вашата сметка. Пристап до оваа страница е можно со притискање на копчето "Регистрирај се" опција од менито "Мој профил" во насловот, или во подножјето или сајт на сајтот ќе кликнете на менито "Моја сметка", потоа на "нов клиент" ( "Регистрирај се на сметка ") И потоа "Продолжи ". Резултатот од вчитувањето на страницата е прикажан на Слика 17.

Account Register

### Register Account

If you already have an account with us, please login at the [login page](#).

Your Personal Details

\* First Name

\* Last Name

\* E-Mail

Telephone

Preferred Language

Your Password

\* Password

\* Password Confirm

Newsletter

Subscribe  Yes  No

I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

Continue

Login
Register
Forgotten Password
My Account
Enterprises
Downloads
Newsletter

Слика 17






*Project № CB006.L31.070*  
*"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

Откако ќе ја пополните формуларот за регистрација правилно, кликнете на копчето "Продолжи". Ако сите полиња се пополнети правилно, ќе добиете порака за успешна регистрација.

Најави се.

Влезот на сметката е по е-пошта и лозинка која сте ја внеле при регистрација. Формулата за најава е прикажана на Слика 18.



The screenshot shows a web interface for user registration and login. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Account', and 'Login' links. Below this, the page is divided into three main sections. On the left, the 'New Customer' section has a heading, a sub-heading 'Register Account', and a paragraph explaining the benefits of registration, followed by a green 'Continue' button with a right-pointing arrow. In the center, the 'Returning Customer' section has a heading, a sub-heading 'I am a returning customer', and two input fields: 'E-Mail Address' and 'Password'. Below these fields is a link for 'Forgotten Password' and a green 'Login' button with a magnifying glass icon. On the right, there is a vertical sidebar menu with a white background and a thin border, containing links for 'Login', 'Register', 'Forgotten Password', 'My Account', 'Enterprises', 'Downloads', and 'Newsletter'.


Слика 18



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.**

Забравена лозинка.


Од тука можете да ни испратите барање за забравена лозинка со внесување на е-пошта што ја користевте за време на процесот на регистрација. Ќе добиете писмо со упатства за промена на вашата лозинка. Формата е прикажана на Слика 19.



Слика 19

Мој профил.

Листа на можни опции за регистрирани корисници, како што е прикажано на Слика 20.



Слика 20



Уредете ја сметката.

Можете да ги уредувате информациите за вашата сметка, како што е прикажано на Слика 21.

Профил Редакция на профил

### Информация за моят профил

\* Име

\* Фамилия

\* Е-Майл

Телефон

Предпочитан език

[Обратно](#) [Продължи](#)

- Моят профил
- Редакция на профил
- Парола
- Предприятия
- За сваляне
- Информационен бюлетин
- Изход

**Слика 21**

Промена на лозинка.

Тука можете да ја промените вашата лозинка, како што е прикажано на Слика 22.

Профил Промяна на парола

### Промяна на парола

Вашата парола

\* Парола

\* Потвърждение

Вашата парола

[Обратно](#) [Продължи](#)


- Моят профил
- Редакция на профил
- Парола
- Предприятия
- За сваляне
- Информационен бюлетин
- Изход

**Слика 22**



Претпријатија.

Овде ќе ги најдете фирмите што сте ги регистрирале, како што е прикажано на Слика 23.



Списък с предприятия

ЗЕНИТ-357 ЕООД +359886886858  
www.zenit357.eu  
zenit\_357@abv.bg  
България, Blagoevgrad  
с. Елешница,  
ул. Родопи 7

Редакция Изтриване


Обратно Ново предприятие

- Моят профил
- Редакция на профил
- Парола
- Предприятия
- За свалјане
- Информационен бюлетин
- Изход

Слика 23

Можете да додадете ново претпријатие или да уредувате постоечки, како што е прикажано на Слика 24. Исто така можете да го избришете претпријатието, но барем едно претпријатие мора да остане. Ако некое претпријатие е обележано како примарна адреса, ќе ни се обратите преку е-пошта на овој бизнис, и ќе добиете и е-пошта од нас на неа.



*Project № CB006.L31.070*  
*“Innovative cooperation initiatives in cross-border region”*  
This project is co-financed by European Union through  -   
**INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC1615CB006.**


Профил | Списък с предприятия | Редакция на предприятие

### Редакция на предприятие

Адрес на предприятие

\* Адрес 1: ул. Родопи 7  
Адрес 2: Адрес 2.  
\* Населено място: с. Елешница  
Пощенски код: Пощенски код  
\* Държава: България  
\* Област / Регион: Blagoevgrad  
Основен адрес:  Да  Не

Данни за предприятие


Лице за контакт: ЗЕНИТ-357 ЕООД  
\* Телефон: +359888898858  
Факс: Факс  
\* Уебсайт: www.zenit357.eu  
\* Е-Майл: zenit\_357@abv.bg  
Изображение: 

Моят профил  
Редакция на профил  
Парола  
Предприятия  
За сваляне  
Информационен Бюлетин  
Изход

Представяне на предприятие

\* Категория: Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал X

\* Български English Македонски

\* Име на предприятие: ЗЕНИТ-357 ЕООД  
Детайлно описание: 


Слика 24

Преземи.

Овде можете да најдете датотеки што може да се преземат, кои поради некоја причина се додадени на вашата сметка, како што е прикажано на Слика 25.




Project № CB006.L31.070  
"Innovative cooperation initiatives in cross-border region"  
This project is co-financed by European Union through -   
INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.



Слика 25

Билтен.


Промена на претплата на билтенот, како што е прикажано на Слика 26.



Слика 26

Одјавување.

Кога ќе кликнете на "Одјави", ќе излезете од вашата сметка, како што е прикажано на Слика 27.



Слика 27